

ОБД БД БРОКЕР АД ДЕБАР

Финансиски извештаи за годината
завршена на 31 Декември 2024 и
Извештај на независниот ревизор

Скопје, Јуни 2025 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор до акционерите на ОБД БД БРОКЕР АД ДЕБАР	
Одговорност на раководството	4
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за сеопфатна добивка	6
Извештај за промените во главнината	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон Финансиските извештаи	9-16
Прилози	
Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето на Друштвото согласно Законот за трговските друштва	
Годишна сметка	
Годишен извештај за работењето на Друштвото	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ОБД БД БРОКЕР АД ДЕБАР**

Ние бевме ангажирани да извршиме ревизија на приложените финансиски извештаи на ОБД БД БРОКЕР АД ДЕБАР (Натаму: Друштвото), коишто го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и Извештај за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за готовинските текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ОБД БД БРОКЕР АД ДЕБАР

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 Декември 2024 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за друѓи правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува тогаш, во согласност со МРС 720, како и во согласност со барањата на член 34 став 1 точка (д) од Законот за ревизија.

Според наше мислење историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува на 31 Декември 2024 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и финансиските извештаи.

Скопје, 25 Јуни 2025 година

Овластен ревизор
Донка Јанев



Директор
Јасмина Рафајловска

ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Приложените Финансиски извештаи на ОБД БД БРОКЕР АД ДЕБАР, на страниците 5 до 8 и Белешките кон истите на страниците 9 до 16 се одговорност и се одобруваат од раководството.

Друштвото го води своето сметководство во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и во согласност со други законски прописи. Финансиските извештаи вклучуваат одредени износи кои се базираат на најдобрите можни проценки и оценки на датумот на составувањето на Извештајот.

Независниот ревизор, Рафајловски Ревизија ДОО - Скопје, беше ангажиран да изврши ревизија на овие Финансиски извештаи и неговиот Извештај е даден на страниците 2 и 3.



Беатриса Колеци
Извршен член на одбор на директори
на ОБД БД БРОКЕР АД ДЕБАР

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2024	31 Декември 2023
А СРЕДСТВА			
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Побарувања од купувачи	4	160.900	263.531
Други краткорочни побарувања	5	1.963.314	2.846.720
Парични средства	6	2.831.084	1.664.882
<i>Вкупно тековни средства</i>		<u>4.955.298</u>	<u>4.775.133</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>4.955.298</u>	<u>4.775.133</u>
Б ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ			
Основна главнина	7	3.084.750	3.084.750
Законски и други резерви		-	-
Акумулирана (задржана) добивка/загуба		<u>1.529.387</u>	<u>482.551</u>
<i>Вкупна главнина и резерви</i>		<u>4.614.137</u>	<u>3.567.301</u>
В ОБВРСКИ			
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	8	341.161	329.879
Други краткорочни обврски	9	-	877.953
<i>Вкупно тековни обврски</i>		<u>341.161</u>	<u>1.207.832</u>
<i>Вкупно обврски</i>		<u>341.161</u>	<u>1.207.832</u>
ВКУПНА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u>4.955.298</u>	<u>4.775.133</u>

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегриран дел од
Финансиските извештаи*

*Финансиските извештаи се одобрени од страна на Раководството на Друштвото на ден
25 Февруари 2025 година*



Беатриса Колеци
Извршен член на одбор на
директори на
ОБД БД БРОКЕР АД ДЕБАР

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Приходи од продажба на полиси и провизии	10	2.121.583	1.877.294
Трошоци за вработените	11	(884.938)	(817.968)
Останати расходи	12	(199.700)	(665.794)
<i>Добивка/Загуба пред оданочување</i>		1.036.945	393.532
Расходи за данок на добивка	14	-	-
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		1.036.945	393.532
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		1.036.945	393.532
ОСНОВНА ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА (во денари)	13	1.036.945	393.532

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегриран дел од
Финансиските извештаи*



Беатриса Колеци
 Извршен член на одбор на
 директори на
 ОБД БД БРОКЕР АД ДЕБАР

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

2024	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана (задржана) загуба/добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2024 година	3.084.750	-	482.551	3.567.301
Корекција на почетна состојба	-	-	9.891	9.891
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за 2024 година	-	-	1.036.945	1.036.945
Состојба на 31 Декември 2024 година	3.084.750	-	1.529.387	4.614.137
2023	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана (задржана) загуба/добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2023 година	3.084.750	-	89.019	3.173.769
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за 2023 година	-	-	393.532	393.532
Состојба на 31 Декември 2023 година	3.084.750	-	482.551	3.567.301

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегриран дел од
Финансиските извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Паричен тек од оперативни активности		
Готовина добиена од купувачи и од други оперативни активности	9.375.156	12.297.988
Готовина платена на добавувачи, вработени и други оперативни активности	(8.208.954)	(10.957.973)
<i>Нејто готовина од оперативни активности</i>	1.166.202	1.340.015
Паричен тек од инвестициони активности		
Уплатена основна главнина	-	-
Продажба на основни средства	-	-
Набавка на основни средства	-	-
<i>Нејто готовина од инвестициони активности</i>		-
Паричен тек од финансиски активности		
Примени кредити/заеми	-	-
Исплатени кредити/заеми	-	-
Дадени заеми	-	(2.340.000)
<i>Нејто готовина од финансиски активности</i>	-	(2.340.000)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	1.166.202	(999.985)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	1.664.882	2.664.867
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	2.831.084	1.664.882

Белешките кон Финансискиите извештаи се интегрален дел од Финансискиите извештаи и треба да се читаат во врска со истите

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

Осигурителното брокерско друштво БД БРОКЕР АД ДЕБАР (натаму: Друштвото) е акционерско друштво заведено во Трговскиот Регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија со единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) 7603053.

Седиштето на Друштвото е на улица Скопска бр.1-2/1 Дебар.

Приоритетна дејност на Друштвото е 66.22 Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Друштвото со Решение број УП 14-1-608 од 30.06.2022 година од Агенција за супервизија на осигурување поседува дозвола за вршење осигурително брокерски работи.

Просечниот број на вработени во Друштвото за 2024 година изнесува 2 лица. (2023 : 2 лица).

Акционерската главнина на Друштвото се состои од 1.000 обични акции со номинален износ на една акција од 50 евра.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 120/18) и ("Службен весник на РСМ" бр. 99/22) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159/09...107/11). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 Јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност, како основа за мерење, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Во финансиските извештаи извршени се рекласификации на одредени позиции согласно барањата на МСС 1 - Презентирање на финансиските извештаи.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Веројатноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи во иднина.

Овие финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2024 и 2023. Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година.

Приложените финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Друштвото.

2.2 Странски валути

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат во МКД според девизниот курс на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба. Трансакциите кои што се извршени во странска валута се изразуваат во МКД по девизниот курс на денот на трансакцијата. Сите разлики од промените на девизните курсеви се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.3 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот на финансиска состојба се следниве:

Валута	31 Декември 2024	31 Декември 2023
1 ЕУР	61,4950 Денари	61,4950 Денари
1 УСД	58,8807 Денари	55,6516 Денари

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2024.

3.1 Нематеријални средства

Нематеријалните средства почетно се вреднуваат по метод на набавна вредност. По почетното вреднување, нематеријалните средства се искажуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Проценетиот корисниот век на употреба, остатокот на вредноста на нематеријалните средства и методата на амортизација се проверуваат, и корегираат доколку е потребно, а корекциите на таквите процени се пресметуваат на идна основа. Средствата се амортизираат со почетокот на периодот во кој тие почнале да се користат. Годишната амортизациона стапка на нематеријалните средства изнесува 25%.

3.2 Недвижности постројки и опрема

3.2.1. Почетно вреднување

Недвижностите, постројките и опремата, почетно се вреднуваат по метод на набавна вредност. Во моментот на набавка, недвижностите, постројките и опремата се евидентираат според нивната набавна вредност, која се состои од фактурна вредност на средството и зависните трошоци на набавка.

По почетното вреднување, недвижностите, постројките и опремата се искажуваат по набавна вредност намалена за вкупниот износ на амортизација и вкупниот износ на загуба поради обезвреднување.

3.2.2. Последователни издајници

Издајниците напавени за замена на дел од недвижностите, постројките и опремата се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расход во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на настанување.

3.2.3. Амортизација

Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на пропишани стапки определени за намалување на вредноста на недвижностите, опремата и другите средства до нивната преостаната вредност. Изградените материјални средства се амортизираат од моментот кога се даваат на користење. Амортизација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација на материјалните средства, применети на некои позначајни ставки:

Компјутерска и друга опрема	25%
Моторни возила	10%

3.3 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се прикажуваат по нивната надоместлива вредност намалена за загубите поради обезвреднување кои се вклучени во останати оперативни расходи. Надоместливиот износ се проценува земајќи ги во предвид потенцијалните доцнења со наплатата.

3.4 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат пари на сметки во банки, во благајна, и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари.

3.5 Обврски за кредити и други позајмици

Обврски за кредити почетно се признаваат според нето примените средства.

Главни извори на кредити се банки во земјата.

Сите кредити изразени во странска валута се искажуваат во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ на денот под кој се составува Извештајот за финансиската состојба.

3.6 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи и останатите обврски се евидентираат според набавна вредност.

3.7 Користи на вработените

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати на придонеси за пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат на бруто плата и Друштвото овие средства ги уплаќа во државните фондови - здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на годината. Трошокот за овие плаќања се признава во Извештајот за сеопфатна добивка во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции па соодветно на тоа не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија.

3.8 Приходи од продажба

Приходите од извршените услуги се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка до степен на завршеност на услугите на денот на Извештајот. Степен на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Приходите од продажба на производи се признава кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значајни неизвесности за наплатата и можно враќање на производите.

3.9 Приходи и расходи од финансирање

Приходите и расходите од финансирање ги вклучуваат приходите и расходите од камати, курсни разлики и дивиденди.

Приходите од камата се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка кога доспеваат за наплата.

Приходот од дивиденда се евидентира кога е објавена дивидендата.

Каматите и другите трошоци се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

4. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Побарувања од купувачи во земјата	160.900	263.531
<i>Вкупно побарувања од купувачи</i>	<i>160.900</i>	<i>263.531</i>

5. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Побарувања за дадени аванси		-
Побарувања за дадени заеми	1.963.314	2.790.000
Други побарувања	-	56.720
<i>Вкујно други крайкорочни побарувања</i>	<i>1.963.314</i>	<i>2.846.720</i>

6. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Парични средства на денарски сметки	2.831.084	1.664.882
<i>Вкујно парични средства</i>	<i>2.831.084</i>	<i>1.664.882</i>

7. СОСТОЈБА НА ГЛАВНИНАТА И РЕЗЕРВИТЕ

Согласно тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна Македонија заведена е основна главнина на друштвото во износ од 50.000 евра.

Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент (5%) од добивката согласно Статутот на Друштвото.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една десеттина од главнината.

Доколку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Усогласувањето и движењето во капиталот и резервите е даден во Извештајот за промените во главнината за годината што завршува на 31 Декември 2024 година, на страна 8.

7.1 Состојба на акциите

Состојбата на бројот на обичните акции по акционери е следната:

Акционер	Состојба на 01.01.2024	Зголемување	намалување	Состојба на 31.12.2024
Пембе Колеци	1.000	-	-	1.000
<i>Вкујно</i>	<i>1.000</i>			<i>1.000</i>

ОБД БД БРОКЕР АД ДЕБАР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2024 И 2023 (продолжува)

Акционер	Состојба на 01.01.2023	Зголемување	намалување	Состојба на 31.12.2023
Пембе Колеци	250	750		1.000
Ќазим Колеци	750		750	-
Вкупно	1.000	750	750	1.000

8. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачи се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Обврски спрема добавувачи	341.161	329.879
<i>Вкупно други краткорочни обврски</i>	<i>341.161</i>	<i>329.879</i>

9. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Обврски за данок на добивка	-	9.891
Други обврски	-	868.062
<i>Вкупно други краткорочни обврски</i>	<i>-</i>	<i>877.953</i>

10. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Приходи од премии и провизии од вршење осигурително брокерски работи	2.121.583	1.877.294
<i>Вкупно приходи од продажба</i>	<i>2.121.583</i>	<i>1.877.294</i>

11. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци, како и даноците и придонесите за вработените се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Бруто плати	848.272	785.080
Останати трошоци на вработени	36.666	32.888
<i>Вкупно трошоци на вработените</i>	<u>884.938</u>	<u>817.968</u>

12. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

Останатите расходи се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Услуги за одржување	25.422	131.952
Трошоци за материјали	-	-
Банкарски провизии	13.818	13.327
Други трошоци	130.652	520.515
<i>Вкупно останати расходи</i>	<u>169.892</u>	<u>665.794</u>

13. ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Заработката/загубата по акција е следнава (во денари):

Заработката/загубата расположива за имателите на обични акции (во денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
<i>Добивка/загуба за годината</i>	1.036.945	393.532
<i>Издадени обични акции на 1 Јануари</i>	1000	1.000
Ефект од сопствени акции	-	-
<i>Просечен број на обични акции на 31 Декември</i>	<u>1000</u>	<u>1.000</u>
<i>Заработка/загуба по акција (во денари)</i>		
Заработка/загуба по акција = (добивка или загуба за годината / просечен број на обични акции)	<u>1.036,945</u>	<u>393,532</u>

14. ДАНОК ОД ДОБИВКА

Данокот на добивка од 1 Јануари 2014 година се пресметува по стапка од 10% на основица која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнатите расходи и намалена за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања согласно Законот за данокот на добивка.

15. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

15.1 Девизен ризик

Друштвото во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради набавка и продажба на добра. Овие набавки се искажани во странски валути. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на странските валути. Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик.

15.2 Ризик на ликвидност

Ликвиден ризик постои кога Друштвото не е во состојба со паричните средства навремено да ги покрива обврските спрема доверителите и кредиторите. Друштвото води грижа за тоа да има доволно средства за покривање на своите деловни трошоци односно навремено да ги плаќа обврските.

15.3 Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е предмет на различни толкувања и чести промени и како резултат и на тоа, Друштвото би можело да се соочи со дополнителни даноци, казни и камати. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

16. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото не е вклучено во судски постапки како тужител.

Против друштвото како тужена страна не се водат судски спорови.

17. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 Декември 2024 година - датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

ЕМБС: 07603053

Целосно име: Осигурително брокерско друштво БД БРОКЕР АД

Дебар

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	4.955.298,00			4.775.133,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	160.900,00			278.875,00
47	- - Побарувања од купувачи	160.900,00			263.531,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)				15.344,00
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	1.963.314,00			2.831.376,00
56	- - Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	1.963.314,00			
57	- - Побарувања по дадени заеми				2.790.000,00
58	- - Останати краткорочни финансиски средства				41.376,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.831.084,00			1.664.882,00
60	- - Парични средства	2.831.084,00			1.664.882,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	4.955.298,00			4.775.133,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	4.614.137,00			3.567.301,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.084.750,00			3.084.750,00
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	492.442,00			89.019,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.036.945,00			393.532,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	341.161,00			1.207.832,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	341.161,00			1.207.832,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	341.161,00			329.879,00
101	- - Тековни даночни обврски				9.891,00
104	- - Обврски по заеми и кредити				868.062,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	4.955.298,00			4.775.133,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	2.121.583,00			1.877.294,00
202	-- Приходи од продажба	2.121.583,00			1.877.294,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.054.830,00			1.483.762,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	25.422,00			131.952,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	811,00			64.994,00
212	-- Останати трошоци од работењето	143.659,00			465.348,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	884.938,00			817.968,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	572.580,00			785.080,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	38.182,00			
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	237.510,00			
217	-- Останати трошоци за вработените	36.666,00			32.888,00
222	-- Останати расходи од работењето				3.500,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	29.808,00			
243	-- Останати финансиски расходи	29.808,00			
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	1.036.945,00			393.532,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.036.945,00			393.532,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	1.036.945,00			393.532,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	2,00			2,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	1.036.945,00			393.532,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	1.036.945,00			393.532,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 ОД БС)	1.963.314,00			
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во	160.900,00			263.531,00

	приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)				
629	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)				15.344,00
630	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)				278.875,00
632	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	3.084.750,00			3.084.750,00
634	- - Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)				868.062,00
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	341.161,00			329.879,00
638	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)				9.891,00
639	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	341.161,00			339.770,00
640	- - Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	2.121.583,00			1.877.294,00
641	- - Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)				1.877.294,00
642	- - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	2.121.583,00			
643	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	2.121.583,00			1.877.294,00
668	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)				131.952,00
674	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)				131.952,00

695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	36.666,00			32.888,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	69.985,00			36.527,00
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	13.818,00			13.327,00
717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	59.856,00			45.068,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	2,00			2,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4500	- 66.220 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	2.121.583,00			

Потпишано од:

Yllka Rexha Marke

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.

АЖУРИРАЈ ДОДАДИ ВО КОШНИЧКА ПЕЧАТИ ЛИСТА НА ГОДИШНИ СМЕТКИ



B/D OSIGURITELEN BROKER AD DEBAR

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ОБД БД БРОКЕР АД ДЕБАР ЗА 2024 ГОДИНА

1. Општи податоци за друштвото, правен статус и органи на управување

Осигурителното брокерско друштво БД БРОКЕР АД ДЕБАР (натаму: Друштвото) е акционерско друштво заведено во Трговскиот Регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија со единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) 7603053.

Седиштето на Друштвото е на улица Скопска бр.1-2/1 Дебар.

Приоритетна дејност на Друштвото е 66.22 Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Друштвото со Решение број УП 14-1-608 од 30.06.2022 година од Агенција за супервизија на осигурување поседува дозвола за вршење осигурително брокерски работи.

Акционерската главнина на Друштвото се состои од 1.000 обични акции со номинален износ на една акција од 50 евра.

Име и презиме/Назив	Активен во бизнисот		% Сопственост
	Да	Не	

Главни Акционери:			
Пембе Колеци	Да		100%

Беатриса Колеци со адреса на живеење на ул.204 ББ Дебар	Извршен член на одбор на директори	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
---	------------------------------------	---

Друштвото е основано на 14.07.2022 година со упис во трговскиот регистар.

2. Човечки ресурси

На 31.12.2024 година Друштвото имало 2 вработени.

3. Главни фактори и околности кои влијаеле на работењето на Друштвото во 2024 година:

Друштвото сеуште е на своите почетоци и е ново на пазарот во однос на давање на услуги од областа на посредување во осигурувањето.

4. Остварени резултати од работењето:

Друштвото во 2024 година ги има остварено следните финансиски резултати:

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

	31 Декември 2024
Приходи од продажба на полиси и провизии	2.121.583
Останати приходи	-
Трошоци за вработените	(884.938)
Останати расходи	(143.659)
<i>Добивка/Загуба пред оданочување</i>	<i>1.036.945</i>
Расходи за данок на добивка	-
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА	1.036.945
ВКУПНА СЕОПФАТНА	
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА	1.036.945
ОСНОВНА ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА	
ПО АКЦИЈА (во денари)	1.036.945

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2024
(во 00 Денари)

**31 Декември
2024**

А СРЕДСТВА

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Побарувања од купувачи	160.900
Други краткорочни побарувања	1.963.314
Парични средства	2.831.084
<i>Вкупно тековни средства</i>	4.955.298
ВКУПНО СРЕДСТВА	4.955.298

Б ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Основна главнина	3.084.750
Законски и други резерви	-
Акумулирана (задржана) добивка/загуба	1.529.387
<i>Вкупна главнина и резерви</i>	4.614.137

В ОБВРСКИ

ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Краткорочни обврски спрема добавувачи	341.161
Други краткорочни обврски	-
<i>Вкупно тековни обврски</i>	341.161
<i>Вкупно обврски</i>	341.161
ВКУПНА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	4,955,298

5. Политика на дивиденда

Во текот на 2024 година не распределена дивиденда на акционерите на друштвото.

6. Извори на средства

Друштвото преку своето работење ја обезбедува тековната ликвидност.

7. Политика на управување со ризик

Ризик од одржување на тековна ликвидност

Друштвото во текот на годината остварува позитивни резултати од своето работење со што ја обезбедува сопствената тековна ликвидност.

Пазарен ризик

Друштвото е не е изложено на пазарен ризик.

Кредитен ризик

Друштвото нема кредитна изложеност.

8. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна

Друштвото во текот на 2024 година нема склучено големи зделки и зделки со заинтересирана страна.

9. Средства на друштвото чија што вредност не е прикажана во Билансот на состојбата

Друштвото нема средства кои не се обелоденети и прикажани во Билансот на состојбата.

10. Планови за работа и развој

Друштвото во 2024 година планира зголемена продажба на полиси за осигурување и поголемо комерцијално присуство на пазарот.

11. Примања на извршниот член на одборот на директори

Извршниот член на одборот на директори прима плата и други надоместоци од работен однос во друштвото како и бенефиции.

Дебар, 15.03.2025 година

Извршен член на одбор на директори: Беатриса Колеци

